



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 20 јуни 2024 година

Соопштение за печатот

Монетарни движења во Република Северна Македонија: мај 2024 година

- Во мај 2024 година, **паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})** забележа месечно зголемување од 0,7%, коешто се должи на растот на долгорочните депозити до две години, краткорочните депозити и на депозитните пари. На годишна основа, паричната маса е зголемена за 6,0%, пред сè поради повисоките депозитни пари, при дополнителен раст и на долгорочните депозити до две години, готовите пари во оптек и краткорочните депозити.
- Вкупните депозити³**, во мај, се зголемени за 0,8% на месечна основа и речиси во целост произлегуваат од растот на депозитите на корпоративниот сектор. Годишниот раст на вкупните депозити изнесува 8,2% и се должи на зголемените депозити на двата сектора, со поизразен придонес на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	4.2024	5.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	5.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	5.2024
Парична маса М4	595,151	600,250	605,088	6.9	11.4	8.8	8.7	8.5	-0.6	1.3	-0.1	4.3	0.8
Парична маса МЗ	529,264	529,871	533,843	6.6	10.0	5.9	5.9	6.0	-1.0	0.9	-0.5	4.5	0.7
од кои:													
Готови пари во оптек	50,002	50,339	50,265	6.3	9.4	6.1	5.3	7.4	1.4	2.1	-0.4	7.5	-0.1
Депозитни пари	211,402	209,528	210,544	10.4	15.8	8.5	12.4	9.7	-1.2	1.1	-0.5	10.0	0.5
Краткорочни депозити	215,860	213,834	215,077	4.6	4.8	4.1	0.6	0.5	-1.3	0.6	-0.6	-0.5	0.6
Долгорочни депозити до 2 год	51,999	56,170	57,958	2.5	13.4	4.4	4.5	13.5	-1.1	0.8	-0.2	2.1	3.2
Вкупни депозити	534,241	538,272	542,765	6.8	11.5	8.9	8.7	8.2	-0.9	1.2	-0.2	4.0	0.8
од кои:													
Корпоративен сектор	161,432	148,738	152,278	5.9	19.7	15.7	13.2	5.0	-2.2	1.3	-1.4	6.6	2.4
Во денари	109,266	99,203	101,918	6.7	19.0	11.1	15.8	6.1	-2.4	2.1	-1.5	8.5	2.7
Во странска валута	52,166	49,535	50,360	4.4	21.0	25.8	8.2	2.9	-1.9	-0.3	-1.1	2.7	1.7
Домаќинства	348,745	364,385	364,565	8.4	8.8	6.8	7.9	10.2	0.1	1.2	0.9	3.5	0.0
Во денари	173,543	186,223	185,724	9.9	14.1	10.9	11.8	15.9	0.6	1.9	1.3	6.4	-0.3
Во странска валута	175,201	178,161	178,841	7.0	4.3	3.3	4.4	4.8	-0.3	0.5	0.6	0.7	0.4

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4, коишто им припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во мај, **вкупните кредити** се зголемени за 0,9% на месечна основа, при годишен раст од 6,8%. Притоа, месечното и годишното зголемување е резултат на растот на кредитите на двата сектора, поизразен кај кредитите на секторот „домаќинства“.


Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	4.2024	5.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	5.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	5.2024
Вкупни кредити	444,721	454,676	458,708	6.6	6.5	5.8	5.1	6.8	0.7	1.1	0.4	1.3	0.9
<i>од кои:</i>													
Корпоративен сектор	212,768	218,599	220,352	6.2	6.5	5.1	3.3	6.4	0.5	1.2	0.5	2.2	0.8
Во денари	131,089	137,177	140,468	1.9	3.8	6.5	7.1	14.8	0.2	1.4	1.0	2.7	2.4
Во странска валута	81,679	81,422	79,884	12.9	10.8	3.1	-2.3	-5.8	0.9	0.9	-0.2	1.4	-1.9
Домаќинства	229,404	233,454	235,761	6.8	6.4	6.4	6.7	7.0	0.8	0.9	0.3	0.5	1.0
Во денари	125,223	127,258	128,940	4.0	3.2	4.0	5.1	6.4	0.6	0.5	0.2	0.0	1.3
Во странска валута	104,180	106,195	106,821	10.6	10.7	9.5	8.8	7.8	0.9	1.5	0.5	1.2	0.6

Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴



Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во мај, **вкупните депозити на корпоративниот сектор** се зголемени за 2,4% во споредба со претходниот месец. Притоа, растот пред сè произлегува од зголемените депозитни пари, при забележан дополнителен раст и на долгорочните депозити во странска валута и краткорочните и долгорочните депозити во денари, додека краткорочните депозити во странска валута се намалени. На годишна основа, овие депозити се зголемени за 5,0%, поради растот на краткорочните депозити во денари, долгорочните депозити во денари и во странска валута и на депозитните пари, во услови на пад на краткорочните депозити во странска валута.
- Кај кредитите на корпоративниот сектор⁵**, овој месец, е забележан месечен и годишен раст од 0,8% и 6,4%, соодветно. Растот кај двете основи во целост произлегува од повисоките кредити во денари, во услови на намалено кредитирање во странска валута.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во мај, **вкупните депозити на домаќинствата** се непроменети на месечно ниво. Во споредба со истиот период претходната година, депозитите на домаќинствата се зголемени за 10,2%, како резултат на повисоките депозитни пари и на долгорочните депозити во денари и во странска валута, додека краткорочните депозити во странска валута и во денари бележат пад.
- Овој месец, **кредитите на домаќинствата** остварија месечен раст од 1,0%, којшто во поголем дел произлегува од зголеменото кредитирање во денари, при раст и на кредитите во странска валута. На годишна основа, растот изнесува 7,0% и речиси подеднакво е резултат на зголемените кредити во денари и во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	4.2024	5.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	5.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	5.2024
Потрошувачки кредити	119,868	121,001	121,816	6.2	6.2	6.0	6.5	6.1	0.9	1.1	0.4	1.1	0.7
Станбени кредити	83,891	86,371	87,130	11.7	11.3	10.7	10.5	10.8	0.8	1.4	0.8	1.4	0.9
Автомобилски кредити	399	405	426	9.9	8.6	15.5	11.4	21.7	-0.5	4.4	-1.5	2.7	5.2
Кредитни картички	9,835	9,366	9,358	0.5	-1.3	-2.6	-4.7	-7.9	0.4	-0.1	-0.6	-1.9	-0.1
Негативни салда по тековни сметки	6,000	6,033	6,474	-0.2	-2.6	7.9	0.6	-2.2	0.5	-4.1	-1.1	-13.8	7.3
Други кредити	1,782	1,634	1,610	-16.1	-17.9	-17.4	-19.3	-20.7	-2.1	-4.2	-1.8	-2.5	-1.4

Извор: НБРСМ.

- Во мај 2024 година, анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапените категории – **потрошувачките и станбените кредити**, е забележан месечен раст од 0,7% и 0,9%, соодветно, при годишен раст од 6,1% и 10,8%, соодветно. **Автомобилските кредити**, овој месец, се зголемени за 5,2% и 21,7% на месечна и на годишна основа, соодветно, додека кредитите одобрени на **кредитни картички** бележат месечен и годишен пад од 0,1% и 7,9%, соодветно. Во мај, кај **негативните салда на тековните сметки** е забележано месечно зголемување од 7,3%, при годишен пад од 2,2%. Кредитите одобрени по **други основи**, овој месец, се пониски за 1,4% на месечно ниво, при годишно намалување од 20,7%.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 19 јули 2024 година
(референтен пресек заклучно со јуни 2024).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.